

## РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ

За Акционерското Собрание на ден 26.08.2021 година

Акции со право на глас: 535.245 100,00%  
Претставени акции по пат на писмена кореспонденција: 283.200 52.91%

### ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

За претседавач: Дејви Давидовски

**ЗА** гласале 283.200 или 100.00 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието

За бројачи на гласови: Горан Динев и Тони Велкоски

**ЗА** гласале 283.200 или 100.00 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието

### РАБОТЕН ДЕЛ

#### ТОЧКА БРОЈ 1 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Усвојување на Записникот од седницата на Собранието на акционери одржана на ден 09.07.2021 година.

**ЗА** гласале 283.200 или 100.00 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието

#### ТОЧКА БРОЈ 2 ОД ДНЕВНИОТ РЕД:

Донесување на одлука за избор и именување на два члена на Одборот на директори.

– Предлог 1 – Мартин Јованов

**ЗА** гласале 283.200 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието

– Предлог 2 – Сашко Ѓорчевски

**ЗА** гласале 283.200 или 100 % гласа претставени на Собранието,  
**ПРОТИВ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието,  
**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа претставени на Собранието

– Предлог 3 – Тони Младеновски

**ЗА** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа преставени на Собранието,

**ПРОТИВ** гласале 283.200 или 100 % гласа преставени на Собранието,

**ВОЗДРЖАНИ** гласале \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ % гласа преставени на Собранието